

Управниот одбор на Кошаркарската федерација на Северна Македонија врз основа на Член 43 од Статутот на Федерацијата, на предлог на Здравствената комисија на 29.05.2019 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТРУЧНИ ЛИЦА ВО КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА**  
**НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

(1) Правилникот за лиценцирање на медицински лица во Кошаркарската федерација на Северна Македонија (во натамошниот текст: Правилник) ги утврдува условите и постапката за издавање на дозвола за работа (во натамошниот текст: лиценца) на сите медицински лица (лекари и физиотерапевти) за тренинг и натпревари организирани од Кошаркарската федерација на Северна Македонија.

(2) Со правилникот се уредува издавање на лиценци за работа на :

- докторите кои ги водат националните кошаркарски репрезентации,
- клубските доктори,
- физиотерапевти во репрезентациите и клубовите,

(3) Со Правилникот се одредуваат постапката, време на важност и документи за издавање на лиценци.

**II. ЛИЦЕНЦИ НА ДОКТОРИ**

**Член 2**

(1) Врз основа на членство во Здравствената комисија при КФСМ, завршен степен на образование и стекнување звање, доктор по медицина, со положен државен испит, медицинско лице може да добие:

А - Лиценца за работа со националните кошаркарски репрезентации, доколку е специјалист по спортска медицина, или, доктор по медицина кој има работено најмалку три години со тимови од првата лига во националниот систем на натревари.

Б- Лиценца за работа во кошаркарските клубови може да добие доктор по медицина, со положен државен испит,

(2) Лиценците се издаваат со важност од :

4 години за А - Лиценца за работа со репрезентациите и 1 (една) години за работа во клуб

1(една) година за Б – Лиценца, за работа во кошаркарски клуб

**Член 3**

(2) Доктор по медицина може истовремено да работи во два или повеќе кошаркарски клуба, доколку поседува лиценца издадена од КФСМ согласно член 2 од овој Правилник.

**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА ДОКТОРИ**

**Член 4**

(1) А - Лиценца за работа со националните кошаркарски репрезентации, може да се добие врз основа на следниве документи:

- Диплома или уверение за завршен медицински факултет,
- Диплома или уверение за завршена специјализација по спортска медицина,
- Потврда за работа од најмалку три години со тимови од првата лига во националниот систем.

(2)Б - Лиценца за работа во кошаркарски клуб, може да се добие врз основа на следниве документи:

- Диплома или уверени за завршен медицински факултет,
- Членска книшка и платена чланарина за претходната и наредната натпреварувачка сезона.

### **III. ЛИЦЕНЦИ НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИ**

#### **Член 5**

(1)Врз основа на членство во Здравствената комисија при КФСМ, завршен степен на образование и стекнување звање, терапевт, со положен државен испит, медицинско лице може да добие:

А - Лиценца за работа со националните кошаркарски репрезентации, доколку е спортски терапевт, или, физиотерапевт кој има работено најмалку три години со тимови од првата лига во националниот систем на натпревари .

Б- Лиценца за работа во кошаркарските клубови може да добие физиотерапевт, со положен државен испит,

(2) Лиценците за физиотерапевти се издаваат со важност од :

4 години за А - Лиценца за работа со репрезентациите и 1 (една) години за работа во клуб

1(една) година за Б – Лиценца, за работа во кошаркарски клуб

#### **Член 6**

(2)Физотерапевт може истовремено да работи во два или повеќе кошаркарски клуба, доколку поседува лиценца издадена од КФСМ согласно член 5 од овој Правилник.

### **ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА ФИЗИОТЕРАПЕВТИ**

#### **Член 7**

(1)А - Лиценца за работа со националните кошаркарски репрезентации, може да се добие врз основа на следниве документи:

- Диплома или уверени за завршено медицински образование за терапевти,
- Диплома или уверение за завршена специјализација за спортска терапевт,
- Потврда за работа од најмалку три години со тимови од првата лига во националниот систем.

(2)Б - Лиценца за работа во кошаркарски клуб, може да се добие врз основа на следниве документи:

- Диплома или уверени за завршено медицински образование за терапевти,
- Членска книшка и платена чланарина за претходната и наредната натпреварувачка сезона.

### **IV.КОТИЗАЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИ**

#### **Член 8**

(1)Одлука за висината на котизација за лиценци на медицинските стручни лица за работа во сите степени на натревари во Кошаркарската федерација на Северна Македонија, донесува Управниот одбор на Федерацијата, на предлог на Здравствената комисија, најкасно до 1 јули во календарската година за наредната натпреварувачка година.

(2)Котизацијата во износ од 2.000 денари се уплаќа на жиро сметка на Кошаркарската федерација на Северна Македонија, со назнака „за лиценцирање на стручни медицински лица“.

## **V. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ НА МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА**

### **Член 9**

(1) За добивање на лиценци за медицински лица се спроведува следната постапка:

- Клубот поднесува барање во одреден и пропишан рок, во кое е наведено име и презиме на докторот или терапевтот, степен на натревари во кои ќе работи, звање и вид на лиценца која се бара да се издаде.

- Заедно со документацијата се поднесуваат документите утврдени во членот 4 за доктори и членот 7, за физиотерапевти од овој Правилник.

### **Член 10**

(1) Лиценцата ја издава Кошаркарската федерација на Северна Македонија, верифицирана со потпис на претседателот на Здравствената комисија на КФСМ.

### **Член 11**

(2) Во случај да се одбие издавањето на лиценца од страна на овластеното лице, кога се исполнети сите услови за нејзино добивање, подносителот на барањето има право на жалба до Здравствената комисија при КФСМ.

## **VI. КОНТРОЛА НА ЛИЦЕНЦИ**

### **Член 12**

(1) Контрола на лиценците на медицинските лица врши делегатот на натпревари согласно Пропозициите за натпреварување.

### **Член 13**

(1) Овластеното лице за издавање на лиценци е должна непосредно пред почетокот на натпреварувачката сезона писмено да го исвести Управниот одбор на КФСМ и Натпреварувачката комисија за спроведување на натреварите во КФСМ за клубовите кои немаат лиценцирани медицински лица.

### **Член 14**

(1) Натпреварувачката комисија за спроведување на натреварите во КФСМ за клубовите кои немаат лиценцирани медицински лица поведува дисциплинска постапка пред надлежните органи на КФСМ, против клубовите кои немаат лиценцирани медицински лица.

(2) Натпреварувачката комисија за спроведување на натреварите во КФСМ за клубовите е должна да спроведе дисциплинска постапка против службените лица кои не работат согласно овој Правилник.

## **VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

### **Член 15**

Толкување за примена на овој Правилник дава Управниот одбор на КФСМ.

### **Член 16**

Овој Правилник стапува на сила со денот на негово донесување, а ќе се применува со почетокот на натпреварувачката 2016/2017 година во сите степени на натпревари на Кошаркарската федерација на Северна Македонија.

ПРЕТАСЕДАТЕЛ НА КФСМ

Перо Антиќ